

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 83

Год. LXIII

Вторник, 3 јули 2007

Цена на овој број е 120 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1033. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, Алтеа.....	2	1044. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 61/2007 од 20 јуни 2007 година.....	5
1034. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на помош за спас и реконструкција на претпријатијата со потешкотии.....	2	1045. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 151/2006 од 20 јуни 2007 година.....	6
1035. Решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во Хановер, СР Германија.....	3	1046. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 239/2006 од 20 јуни 2007 година.....	8
1036. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	3	1047. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	9
1037. Решение за определување на полициски станици за задржување на лица.....	3	1048. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	10
1038. Решение за определување на здравствени установи во кои ќе се врши лекарски преглед на физичко лице заради утврдување на здравствената способност за поседување и носење на оружје.....	4	1049. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	10
1039. Решение за одобрување употреба на учебник по англиски јазик "WELCOME 1"	4	1050. Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	10
1040. Решение за одобрување употреба на учебник по англиски јазик "WELCOME 2"	4	Агенција за електронски комуникации	
1041. Решение за одобрување употреба на учебник по англиски јазик "WELCOME 3"	5	139. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.....	10
1042. Решение за одобрување употреба на учебник по англиски јазик "BLOCKBASTERS 2"	5	140. Правилник за изменување на Правилникот за ниво на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтните понуди за интерконекција и начинот на нивното објавување.....	11
1043. Решение за одобрување употреба на учебник по англиски јазик "BLOCKBASTERS 3"	5	Комисија за заштита на конкуренцијата	
		141. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	11
		Огласен дел.....	1-36

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1033.**

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003 и 58/2006), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА
ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЕУФОР, АЛТЕА**

1. За учество во мировната операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, Алтеа, во редовна ротација се испраќа единица на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), во состав од:

- еден офицер за врска во Командата на ЕУФОР во Сараево,

- десет офицери,
- седум подофицири и
- тројца професионални војници.

2. Единицата на Армијата од точката 1 на оваа одлука се испраќа за период од шест месеца, сметано од почетокот на јули 2007 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и гориво на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедува Република Македонија.

4. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3038/1
2 јули 2007 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1034.**

Врз основа на член 8, став (3) од Законот за државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/03, 70/06 и 55/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.06.2007 година, донесе

У Р Е Д Б А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОМОШ ЗА СПАС И
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО
ПОТЕШКОТИИ****Член 1**

Во Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на помош за спас и реконструкција на претпријатијата со потешкотии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03), во членот 2, став 1,

втората реченица се менува и гласи: „Карактеристични особини за претпријатието со потешкотии се растечки загуби, опаѓачки промет, зголемени залихи, вишок капацитет, пад на готовинските приливи, растечки долгови, трошоци за растечки каматни стапки и опаѓачка или нулта вредност на активата, каде повеќе од половина на капиталот е исчезнат од сметките на претпријатието и повеќе од една четвртина на капиталот е загубен во претходните 12 месеци, како и во сите случаи кога се исполнети условите за отворање на стечајна постапка според прописите за стечај.“

Член 2

Во член 3 и член 6 зборовите: „Комисијата за државна помош“, се заменуваат со зборовите: „Комисијата за заштита на конкуренцијата“.

Член 3

Во членот 7 зборовите: „Комисијата за државна помош“ се заменуваат со зборовите: „Комисијата за заштита на конкуренцијата“.

Алинејата 2 се менува и гласи:

- „во случај на заем, заемот треба да се врати за период не подолг од 6 месеци по последната исплатена рата на претпријатието“.

Член 4

Во членот 8, став 2 во воведната реченица и во алинеја 2 зборовите: „Комисијата за државна помош“ се заменуваат со зборовите: „Комисијата за заштита на конкуренцијата“.

Член 5

Во членот 12, ставот 1 се менува и гласи:

„Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе бара од корисникот на помошта да дава значаен придонес во планот за реконструкција од своите сопствени извори, вклучително и продажба на имот кој не е суштински за преживување на претпријатието, или преку финансирање од други извори под пазарни услови. Овој придонес мора да биде реален и да го исклучува очекуваниот профит како готовински прилив и треба да биде колку што е можно повисок. Ќе се смета дека следниве стапки на придонес се соодветни: најмалку 25% во случај на мали претпријатија, најмалку 40% во случај на средни претпријатија и најмалку 50% во случај на големи претпријатија.“

По ставот 1, се додава нов став 2 кој гласи:

„Во исклучителни и особено тешки случаи, што мора да биде докажано од страна на давателот на помошта, Комисијата за заштита на конкуренцијата може да прифати и пониска стапка на придонес“.

Во ставовите 2 и 3, кои стануваат ставови 3 и 4, зборовите: „Комисијата за државна помош“ се заменуваат со зборовите: „Комисијата за заштита на конкуренцијата“.

Член 6

Во членот 13, ставот 1 се менува и гласи:

„Помошта за спас и помошта за реконструкција може да се доделува само еднаш (еднократно), за период не подолг од 10 години“.

Член 7

Во членот 14 зборовите: „Комисијата за државна помош“ се заменуваат со зборовите: „Комисијата за заштита на конкуренцијата“.

Член 8

Во членот 15, во ставовите 1 и 2 зборовите: „Комисијата за државна помош“ се заменуваат со зборовите: „Комисијата за заштита на конкуренцијата“.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3735/1
26 јуни 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1035.

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 61, став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.07.2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ХАНОВЕР,
СР ГЕРМАНИЈА**

1. Владата на Република Македонија го отповикува Почесниот конзул на Република Македонија во Хановер, СР Германија, г-дин Јирген Шталхут.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4082/1
1 јули 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Габриела Коневска-Трајковска, с.р.

1036.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.06.2007 година, издаде

ЛИЦЕНЦА**ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Угостителство, туризам и трговија „Индекс Горица“ АД – Охрид, за време до 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во склоп на хотел „Горица“ во Охрид.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 16 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3884/1
26 јуни 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**1037.**

Врз основа на член 188 став 7 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/97, 44/2002 и 74/2004), министерот за внатрешни работи донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОЛИЦИСКИ
СТАНИЦИ ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЛИЦА**

I. Полициски станици во кои се врши задржување на лица се:

- Полициска станица – Аеродром;
- Полициска станица – Бит Пазар;
- Полициска станица – Гази Баба;
- Полициска станица – Драчево;
- Полициска станица – Горче Петров;
- Полициска станица – Карпош;
- Полициска станица – Кисела Вода;
- Полициска станица – Центар;
- Полициска станица – Чаир;
- Полициска станица – Берово;
- Полициска станица – Битола;
- Полициска станица – Валаново;
- Полициска станица – Велес;
- Полициска станица – Винаца;
- Полициска станица – Гевгелија;
- Полициска станица – Гостивар;
- Полициска станица – Дебар;

- Полициска станица – Делчево;
- Полициска станица – Демир Хисар;
- Полициска станица – Кавадарци;
- Полициска станица – Кичево;
- Полициска станица – Кочани;
- Полициска станица – Кратово;
- Полициска станица – Крива Паланка;
- Полициска станица – Крушево;
- Полициска станица – Куманово;
- Полициска станица – Македонски Брод;
- Полициска станица – Неготино;
- Полициска станица – Охрид;
- Полициска станица – Прилеп;
- Полициска станица – Пробиштип;
- Полициска станица – Радовиш;
- Полициска станица – Ресен;
- Полициска станица – Свети Николе;
- Полициска станица – Струга;
- Полициска станица – Струмица;
- Полициска станица – Тетово и
- Полициска станица – Штип.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1-33683/1
17 мај 2007 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Гордана Јанкулоска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

1038.

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2005, 47/06 и 42/07), министерот за здравство, во согласност со министерот за внатрешни работи, донесоа

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СПОСОБНОСТ ЗА ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ

1. Лекарски преглед на физичко лице заради утврдување на здравствената способност за поседување и носење на оружје ќе се врши во следните здравствени установи:

1. Здравствен дом на Скопје – Скопје, Институт за медицина на трудот;
2. Здравствен дом на Скопје – Скопје, Поликлиника Букурешт РЕ Специјалистичко-консултативната служба;
3. Воена болница – Скопје, ИПМ Одделение за медицина на трудот;
4. Здравствен дом – Велес, Служба за медицина на трудот;
5. Здравствен дом – Прилеп, Служба за медицина на трудот;
6. Здравствен дом – Битола, Служба за медицина на трудот;
7. Здравствен дом – Охрид, Служба за медицина на трудот;
8. Здравствен дом – Куманово, Служба за медицина на трудот;
9. Здравствен дом – Тетово, Служба за медицина на трудот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-9676/1
26 јуни 2007 година
Скопје

Министер за внатрешни работи,
Гордана Јанкулоска, с.р. Министер за здравство,
д-р **Имер Селмани, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 1039.

Врз основа на член 80-с од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007), министерот за образование и наука донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК “WELCOME 1”

1. Се одобрува употреба на учебник по англиски јазик „WELCOME 1“ за IV одделение во основното образование.

Автори: Elizabeth Gray и Virginia Evans.

2. Издавач: EXPRESS PUBLISHING, застапуван од ексклузивен дистрибутер ДПТУ ЕУРОБУК од Скопје.

3. Со ова решение престанува да важи Решението бр. 07-3856/3 од 29.06.2006 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-1015/1
21 јуни 2007 година
Скопје

Министер,
Сулејман Рушити, с.р.

1040.

Врз основа на член 80-с од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007), министерот за образование и наука донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК “WELCOME 2”

1. Се одобрува употреба на учебник по англиски јазик „WELCOME 2“ за V одделение во основното образование.

Автори: Elizabeth Gray и Virginia Evans.

2. Издавач: EXPRESS PUBLISHING, застапуван од ексклузивен дистрибутер ДПТУ ЕУРОБУК од Скопје.

3. Со ова решение престанува да важи Решението бр. 07-3856/2 од 29.06.2006 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-1014/1
21 јуни 2007 година
Скопје

Министер,
Сулејман Рушити, с.р.

1041.

Врз основа на член 80-с од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007), министерот за образование и наука донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК “WELCOME 3”**

1. Се одобрува употреба на учебник по англиски јазик „WELCOME 3“ за VI одделение во основното образование.

Автори: Elizabeth Gray и Virginia Evans.

2. Издавач: EXPRESS PUBLISHING, застапуван од ексклузивен дистрибутер ДПТУ ЕУРОБУК од Скопје.

3. Со ова решение престанува да важи Решението бр. 07-3856/4 од 29.06.2006 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-1013/1
21 јуни 2007 година
Скопје

Министер,
Сулејман Рушити, с.р.

1042.

Врз основа на член 80-с од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007), министерот за образование и наука донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК “BLOCKBASTERS 2”**

1. Се одобрува употреба на учебник по англиски јазик „BLOCKBASTERS 2“ за VII одделение во основното образование.

Автори: Virginia Evans и Jenny Dooley.

2. Издавач: EXPRESS PUBLISHING, застапуван од ексклузивен дистрибутер ДПТУ ЕУРОБУК од Скопје.

3. Со ова решение престанува да важи Решението бр. 07-3856/5 од 29.06.2006 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-1016/1
21 јуни 2007 година
Скопје

Министер,
Сулејман Рушити, с.р.

1043.

Врз основа на член 80-с од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007), министерот за образование и наука донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК “BLOCKBASTERS 3”**

1. Се одобрува употреба на учебник по англиски јазик „BLOCKBASTERS 3“ за VIII одделение во основното образование.

Автори: Virginia Evans и Jenny Dooley.

2. Издавач: EXPRESS PUBLISHING, застапуван од ексклузивен дистрибутер ДПТУ ЕУРОБУК од Скопје.

3. Со ова решение престанува да важи Решението бр. 07-3856/6 од 29.06.2006 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-1017/1
21 јуни 2007 година
Скопје

Министер,
Сулејман Рушити, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1044.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 20 јуни 2007 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за потврдување на Одлуката за утврдување на надоместок за патни и дневни трошоци за членовите кои учествуваат при склучување на бракови во матичната служба на град Скопје бр.07-1799/1 донесена од Советот на општина Аеродром на 15 март 2007 година („Службен гласник на општина Аеродром“ бр.23/2007).

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија што се донесени односно преземени врз основа на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Кирил Тодоровски - градоначалник на општина Аеродром со Решение У.бр. 61/2007 од 8 и 9 мај 2007 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со Уставот и Законот за локалната самоуправа.

5. Судот на седницата утврди дека според член 1 од оспорената Одлука на членовите на Советот на општина Аеродром кои учествуваат при склучување на бракови во Матичната служба на град Скопје им се утврдува надоместок во износ од 80% месечно од просечна месечна нето плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци.

Според член 2 Одлуката стапува на сила на 1 март, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Аеродром“.

Со стапување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр.07-6958/6 од 21 декември 2006 година.

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 и 9 од Уставот, владеењето на правото и локалната самоуправа се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со законите.

Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според Амандманот XVII точка 1 од Уставот со кој се заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот на Република Македонија, во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со закон.

Согласно член 31 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2002), органи на општината се советот и градоначалникот.

Според член 32 од Законот, советот е претставнички орган на граѓаните кој одлучува во рамките на надлежностите на општината.

Во членот 45 од Законот е утврдено дека членовите на советот имаат право на надоместок за присуство на седници и надоместок на патните и дневните трошоци, во рамките утврдени со закон.

Во членот 50 од Законот, се утврдени надлежностите на градоначалникот меѓу кои градоначалникот ја контролира законитоста на прописите на советот.

Согласно членот 51 став 1 од Законот, ако градоначалникот смета дека прописот на советот не е во согласност со Уставот и законите, должен е во рок од седум дена од денот на доставувањето со решение да го запре неговото објавување, со кое ќе ги образложи причините за запирањето.

Според ставот 2 од овој член, советот е должен, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението од ставот 1 на овој член, да го разгледа решението и да одлучи по него. Во ставот 3, пак, од овој член, се предвидува дека ако советот го потврди прописот, градоначалникот е должен да го објави и истовремено да поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот пропис пред Уставниот суд на Република Македонија. Во ставот 4 од овој член од Законот е утврдено дека иницијативата од ставот 3 на овој член градоначалникот е должен да го информира министерството надлежно за вршење на работите што се однесуваат на локалната самоуправа.

Согласно членот 100 од овој закон, до донесувањето на законот од членот 45 на овој закон, членовите на советот ќе примаат надоместок за присуство на седница на советот без оглед на нејзиното времетраење, најмногу до 30% од просечната месечна нето плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци, а надоместоците за патните и дневните трошоци ќе им се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници.

Имајќи ја предвид содржината на цитираните законски одредби произлегува дека законодавецот определил право на членовите на советот да примаат надоместок за присуство на седница и овој надоместок го ограничува со горен лимит најмногу до 30% од просечната нето месечна плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци и го задржува правото на советниците на надомест на патни и дневни трошоци кои, до донесување на посебниот закон да им се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници.

Наведените одредби не предвидуваат посебно право на надоместок на членовите на Советот за нивното ангажирање во деновите кога се склучуваат бракови. Оттаму, анализирајќи ја содржината на оспорената од-

лука во однос на одредбите од членовите 45 и 100 од Законот за локалната самоуправа, произлегува дека членовите на Советот немаат право на посебен надоместок во деновите кога учествуваат во склучување на бракови во Матичната служба на град Скопје, поради што оспорената Одлука, не е во согласност со наведените законски одредби.

Со оглед на фактот што оспорената Одлука е донесена на 15 март 2007 година, објавена во „Службен гласник на општина Аеродром“ бр.23/2007 од 22 март 2007 година, а согласно член 2 од нејзината содржина е предвидено дека таа стапила на сила на 1 март 2007 година што значи пред нејзиното објавување, Судот оцени дека во конкретниот случај, станува збор за повратно дејство на нејзината примена.

Со оглед на тоа што во овој случај не станува збор за повратно дејство што е поповолно за граѓаните како што определил членот 52 став 4 од Уставот, туку за повратно дејство поповолно за конкретно определен помал број на лица - членови на Советот на точно определена единица на локалната самоуправа, Општина Аеродром, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност и со член 52 став 1 од Уставот.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите Лилјана Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски и Игор Спировски.

У.бр.61/2007
20 јуни 2007 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.

1045.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 20 јуни 2007 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2006).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У.бр.151/2006 од 2 мај 2007 година поведе постапка за оценување на уставноста на членовите од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорените членови од Законот со член 9 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека со членот 6 од оспорениот Закон, во членот 72 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Вдовица која склучила брак со корисник на пензија, односно осигуреник кој ги исполнувал условите за пензија, постар од 64 години, стекнува право на семејна пензија доколку бракот траел најмалку пет години“.

Според член 7 од истиот Закон, во членот 73 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Вдовец кој склучил брак со корисник на пензија односно осигуреник кој ги исполнувал условите за пензија постар од 62 години стекнува право на пензија доколку бракот траел најмалку пет години“.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија е владеењето на правото.

Според член 9 од Уставот на Република Македонија граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба.

Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Имајќи ја предвид наведената уставна одредба од член 9 произлегува дека при уредување на одредени односи Уставот го обврзува законодавецот тие односи да важат за сите граѓани под еднакви услови што се наоѓаат во таква положба.

Имено, правото на еднаквост кое Уставот го изразува преку гаранцијата дека граѓаните се еднакви независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба и дека граѓаните се еднакви пред законите, е едно од најзначајните права и како такво претставува и темелна вредност на уставниот поредок на Републиката и по својата суштина ги негира дискриминацијата, привилегиите, повластувањата од секаков вид и по сите основи.

Рамноправноста и еднаквоста, независно од општествената положба е обврска за државата во нормативното уредување на односите во општеството да не допушти дискриминација, ниту привилегии по основ на образование, имотна положба ниту по основ на возраст. Принципот „сите се еднакви пред законот“ посебно го обврзува законодавецот со забрана во законите да внесува одредби со кои се прави разлика меѓу луѓето.

Членот 30 од Уставот го гарантира правото на сопственост и правото на наследување.

Членот 34 од Уставот, утврдува дека граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени со закон и со колективен договор, а според член 35 став 1 од Уставот, Републиката се грижи за социјалната сигурност на граѓаните согласно со начелото на социјална праведност.

Според членот 40 од Уставот, Републиката му обезбедува посебна грижа и заштита на семејството. Правните односи на бракот, семејството и вонбрачната заедница се уредуваат со закон.

Во членот 1 од Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/1992, 9/1996, 38/2004 и 83/2004-пречистен текст) се предвидува дека со овој закон се уредуваат: бракот и семејството, односите во бракот и семејството, одредени облици на посебна заштита на семејството, нарушените односи и насилиството во бракот и семејството, посвојувањето, старателството, издржувањето, како и постапката пред судот во брачните и семејните спорови.

Според членот 6 од Законот за семејството, бракот е со закон уредена заедница на живот на маж и жена во која се остваруваат интересите на брачните другари, семејството и општеството. Односите меѓу брачните другари се засноваат врз слободна одлука на мажот и жената да склучат брак, врз нивната рамноправност, меѓусебно почитување и заемно помагање.

Тргнувајќи од уставната одредба, законодавецот во Законот за пензиското и инвалидското осигурување, меѓу другите прашања, го уредува и прашањето за семејната пензија, кое е едно од основните права во пензискиот систем. Имено, со задолжителното пензиско и инвалидско осигурување во случај на смрт на осигуреникот, односно корисникот на пензија, се обезбедува семејна пензија за членовите на семејството.

Со членот 70 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување е утврден кругот на членовите на семејството кои можат да остварат право на семејна пензија. Според цитираната одредба од Законот, семејна пензија можат да остварат членовите на семејството:

1) брачниот другар;

2) децата (родени во брак или надвор од брак или посвоени, посиноци кои ги издржувал осигуреникот, внуцињата и другите деца без родители кои ги издржувал осигуреникот) и

3) родителите (таткото и мајката, очувот и макеата) и посвоителот, што ги издржувал осигуреникот.

Според ставот 2 на членот 70 од овој закон, семејна пензија може да оствари и брачниот другар од разведен брак, ако со судска одлука му е утврдено право на издржување.

Од анализата на ставот 1 на наведената одредба од Законот, произлегува дека при остварување право на семејна пензија за одредени членови на семејството се бара услов тие лица да биле издржувани од осигуреникот.

Со Законот за пензиско и инвалидско осигурување, исто така, е утврдено дека семејна пензија се остварува, само доколку осигуреникот исполнил и одредени услови во однос на пензискиот стаж, што е утврдено во членот 71 од Законот.

Според членот 71 од Законот за пензиското и инвалидско осигурување, членовите на семејството стекнуваат право на семејна пензија ако умрениот осигуреник:

1) наполнил најмалку пет години стаж на осигурување или најмалку десет години пензиски стаж, или

2) ги исполнил условите за старосна или инвалидска пензија, или

3) бил корисник на старосна или инвалидска пензија.

Во ставот 2 од членот 71 од Законот, се предвидува дека ако смртта на осигуреникот настанала како последица од повреда на работа или од професионална болест, членовите на семејството стекнуваат право на семејна пензија, без оглед на должината на пензискиот стаж на осигуреникот.

Од наведените одредби во Законот, јасно произлегува дека истите ги регулираат општите услови за остварување право на семејна пензија и тие се однесуваат на умрениот осигуреник и доколку се истите исполнети, членовите на семејството ќе остварат право на пензија и ако ги исполнат посебните услови од членовите 72-78 од Законот.

Според член 72 од Законот, вдовица стекнува право на пензија ако:

1) до смртта на брачниот другар вдовицата да наполнила 45 години живот;

2) до смртта на брачниот другар вдовицата да била неспособна за работа или таква неспособност да настапила во рок од една година од денот на смртта на брачниот другар;

3) по смртта на брачниот другар да останале едно или повеќе деца кои имаат право на семејна пензија по тој брачен другар, а вдовицата ги врши родителските должности спрема тие деца;

4) до смртта на брачниот другар имала наполни 40 години, кога ќе наполни 45 години живот - или ако во тие години станала неспособна за работа.

Според ставот 2 од овој член од законот, вдовицата која во текот на користењето на правото по основа на вршење на родителската должност (став 1 точка 3) стане неспособна за работа или наполни 45 години живот трајно го задржува правото на семејна пензија. Вдовицата која го загубила правото на семејна пензија по основ на вршење на родителска должност по наполни 40 години живот, стекнува право на семејна пензија кога ќе наполни 45 години живот (став 3).

Според ставот 4 од членот 72 на овој закон односно член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, кој став со иницијативата се оспорува, вдовица која склучила брак со корисник на пензија, односно осигуреник кој ги исполнувал условите за пензија, постар од 64 години, стекнува право на семејна пензија доколку бракот траел најмалку пет години.

Од анализата на цитираната законска одредба на членот 72 од Законот, произлегува дека со истиот се утврдуваат посебните услови под кои вдовицата стекнува право на семејна пензија во случај на смрт на брачниот другар.

Понатаму со членот 73 од Законот, се уредуваат посебните услови под кои може вдовецот да оствари право на семејна пензија. Имено, вдовецот стекнува право на семејна пензија ако:

1) до смртта на брачната другарка да наполнил 55 години живот;

2) до смртта на брачната другарка бил неспособен за работа или таквата неспособност да настанала во рок од една година од денот на смртта на брачната другарка;

3) по смртта на брачната другарка да останало едно или повеќе деца кое имаат право на семејна пензија по таа брачна другарка, а вдовецот ги врши родителските должности спрема тие деца, и

4) до смртта на брачната другарка имал наполни 50 години, кога ќе наполни 55 години живот или ако во тие години станал неспособен за работа.

Според ставот 2 на членот 73 од Законот, вдовецот кој во текот на користењето на правото по основа на родителска должност, стане неспособен за работа или наполнил 55 години живот, трајно го задржува правото на семејна пензија.

Според ставот 3 на истиот член од Законот, вдовецот кој го загубил правото на семејна пензија по основ на вршење на родителска должност по наполни 50 години живот, стекнува право на семејна пензија кога ќе наполни 55 години живот.

Според ставот 4 на членот 73 од Законот, односно член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот вдовец кој склучил брак со корисник на пензија, односно осигуреник кој ги исполнувал условите за пензија, постар од 62 години, стекнува право на семејна пензија доколку бракот траел најмалку пет години.

Според член 78 став 1 од Законот, правото на семејна пензија им припаѓа првенствено на брачниот другар и на децата на осигуреникот, односно корисникот на пензија.

Тргнувајќи од уставното начело дека Републиката се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на граѓаните согласно со начелото на социјална праведност, пензиското и инвалидското осигурување како дел од социјалното осигурување, се уредува со Законот за пензиското и инвалидското осигурување. Имено, со овој закон се уредува задолжителното пензиско и инвалидско осигурување на работниците во рабо-

тен однос и на физичките лица кои вршат дејност, основите на капиталното финансирано пензиско осигурување, како и посебните услови под кои одделни категории на осигуреници ги остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување. Оттука, право е на законодавецот да уреди законско решение со кое се обезбедува поголема заштита и сигурност на осигурениците, но и на оние на кое што им припаѓа правото, по овој закон, на семејна пензија.

Во рамките на ова свое овластување при димензионирање на правата, но и на ограничувањето на правото на стекнување на семејна пензија, како што е сторено во оспорените членови од Законот, според Судот, законодавецот го пречекорил своето овластување, во смисла што во Законот внел одредби, какви што се оспорените, со кои се прави разлика меѓу луѓето, односно меѓу осигурениците и нивните брачни другари.

Тргнувајќи од сфаќањето на уставната гаранција за еднаквоста на граѓаните во правата независно од времетраење на брачната заедница, според Судот со овој посебен услов регулиран во оспорените законски одредби се повредува начелото на еднаквост, како едно од основните граѓански и политички слободи и права на граѓанинот. Оттука, при уредување и предвидување како на општите, така и на посебните услови за стекнување право на семејна пензија, Уставот го обврзува законодавецот истите подеднакво да се однесуваат за сите граѓани што се наоѓаат во таква положба. Меѓутоа, во конкретниот случај, законодавецот со одредувањето на посебниот услов во оспорените законски одредби за стекнување на право на семејна пензија, го пречекорува своето уставно овластување и на брачниот другар на осигурениците кои се со ист статус (брачна заедница) без оглед на времетраењето на бракот, му го ограничува правото на стекнување на семејна пензија.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека во конкретниот случај, оспорените одредби на членовите 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување не се во согласност со член 9 од Уставот на Република Македонија.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите Лилјана Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски и Игор Спировски.

У.бр.151/2006
20 јуни 2007 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.

1046.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 20 јуни 2007 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за потврдување на Одлуката за утврдување на надоместок за патни и дневни трошоци за членовите кои учествуваат при склучување на бракови во матичната служба на град Скопје, донесена од Советот на општина Аеродром број 07-6958/6 од 21 декември 2006 година („Службен гласник на општина Аеродром“ бр.17/2006).

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за запирање на извршување на поединечните акти или дејствија што се донесени односно преземени врз основа на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од Кирил Тодоровски, градоначалник на општина Аеродром, со Решение У.бр. 239/2006 од 18 април 2007 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

5. Судот на седницата утврди дека во членот 1 од оспорената одлука е предвидено дека на членовите на Советот на општина Аеродром кои учествуваат при склучување на бракови во матичната служба на град Скопје им се утврдува паричен надоместок за патни и дневни трошоци, за деновите кога учествуваат во работата на матичната служба од 1200,00 денари.

Според членот 2 оваа Одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 ноември 2006 година и ќе се објави во „Службен гласник на општина Аеродром“.

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 и 9 од Уставот, владеењето на правото и локалната самоуправа се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со законите.

Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според Амандманот XVII точка 1 од Уставот со кој се заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот на Република Македонија, во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со закон.

Согласно член 31 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2002), органи на општината се советот и градоначалникот.

Според член 32 од Законот, советот е претставнички орган на граѓаните кој одлучува во рамките на надлежностите на општината.

Во членот 45 од Законот е утврдено дека членовите на советот имаат право на надоместок за присуство на седници и надоместок на патните и дневните трошоци, во рамките утврдени со закон.

Во членот 50 од Законот, се утврдени надлежностите на градоначалникот меѓу кои градоначалникот ја контролира законитоста на прописите на советот.

Согласно членот 100 од овој закон, до донесувањето на законот од членот 45 на овој закон, членовите на советот ќе примаат надоместок за присуство на седница на советот без оглед на нејзиното времетраење, најмногу до 30% од просечната месечна нето плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци, а надоместоците за патните и дневните трошоци ќе им се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници.

Имајќи ја предвид содржината на цитираните законски одредби произлегува дека законодавецот определил право на членовите на советот да примаат надоместок за присуство на седница и овој надоместок го ограничува со горен лимит најмногу до 30% од просечната нето месечна плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци и го задржува правото на советниците на надоместок на патни и дневни трошоци кои, до донесување на посебниот закон да им се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници.

Наведените одредби не предвидуваат посебно право на надоместок на членовите на Советот за нивното ангажирање во деновите кога се склучуваат бракови. Оттаму, анализирајќи ја содржината на оспорената одлука во однос на одредбите од член 45 и член 100 од Законот за локалната самоуправа, Судот утврди дека членовите на Советот немаат право на посебен надоместок во деновите кога учествуваат во склучување на бракови во Матичната служба на град Скопје, поради што оспорената Одлука не е во согласност со наведените законски одредби.

Исто така, оспорената Одлука е донесена на 20 декември 2006 година и објавена во „Службен гласник на општина Аеродром“ бр.17 на 21 декември 2006 година, а се предвидувало да биде во примена од 1 ноември 2006 година наместо по објавувањето, поради што Судот утврди дека во конкретниот случај станува збор за повратно дејство на нејзината примена, што ја прави оспорената Одлука несогласна и со членот 52 став 4 од Уставот. Имено, во овој случај не станува збор за повратно дејство што е поповолно за граѓаните како што определил наведениот член од Уставот, туку за повратно дејство поповолно за конкретно определен помал број на лица - членови на Советот на точно определена единица на локалната самоуправа, Општина Аеродром.

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите Лилјана Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски и Игор Спировски.

У.бр.239/2006

20 јуни 2007 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 1047.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Криволак – Општина Неготино.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Криволак, установен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-7416/1
25 јуни 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1048.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премеј, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Клевце - Општина Куманово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Клевце, установен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-7613/1
27 јуни 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1049.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премеј, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Сарај – Општина Босилово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Сарај, установен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-7662/2
28 јуни 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1050.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно работење („Сл. весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03), точка 6 од Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 53/02, 11/03, 19/03 и 14/04) и член 68 став 2 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), гувернерот на Народна банка на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРАВОТО ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Овластените банки можат од Народна банка на Република Македонија, да купуваат права за купување на девизи по продажни курсеви на Народна банка на Република Македонија.

2. Правата за купување на девизи, од точка 1 на оваа одлука, се однесуваат на еден квартал.

3. Овластените банки ги купуваат правата за купување на девизи, во евра по продажен курс на Народна банка на Република Македонија, по следната вредност:

Валута во девизи	Количина	Вредност во денари
Евро (ЕУР)	1	0.09

4. Износот на премијата се уплаќа на сметка на Народна банка на Република Македонија.

5. Цената на правото за купување на девизи по продажни курсеви на Народна банка на Република Македонија, важи од 01.07.2007 до 30.09.2007 година.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се применува од 01.07.2007 година и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-14/4115
27 јуни 2007 година
Скопје

Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

139.

Врз основа на член 14 точка а) и член 75 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007 и 55/2007), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на ден 28.06.2007 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 01/2006) во член 3 став 1 точката в) се менува и гласи:

в) за системи за фиксен безжичен пристап (FWA), бројот на бодовите се утврдува според формулата:

$$N_{fwa} = 40 \times B \times F \times R$$

- коефициентот В е еднаков на вкупната широчина на доделените радиофреквенциски канали (Tx +Rx) изразена во MHz поделена со 1 MHz.

- коефициентот F зависи од фреквенцискиот опсег и изнесува:

Радиофреквенциски опсег	F
До 3.400 MHz	2
Од 3.400 MHz до 4.200 MHz	5
Од 5.000 MHz до 20.000 MHz	4
Над 20.000 MHz	2

- коефициентот R зависи од големината на сервисната зона (населените места) и изнесува:

Населени места	R
Територија на РМ	4
Регион 1: Град Скопје, Илинден, Петровец, Зелениково, Студеничани, Сопиште, Чучер Сандево, Арачиново	2
Регион 2: Куманово, Липково, С.Нагоричане, Ранковце, Кр.Паланка, Кратово, Штип, Виница, Св.Николе, Кочани, Лозово, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Карбинци, Зрновци, Берово, Пехчево, Делчево, М.Каменица)	1.2
Регион 3: Велес, Чашка, Градско, Росоман, Кавадарци, Неготино, Демир Капија, Струмица, Радовиш, Конче, Василево, Босилево, Ново Село, Гевгелија, Валандово, Богданци, Дојран	1
Регион 4: Битола, Прилеп, Демир Хисар, Крушево, Долнени, Кривогаштани, Могила, Новаци, Ресен	1
Регион 5: Охрид, Струга, Дебарца, Вевчани, Кичево, М.Брод, Другово, Зајас, Осломеј, Вранештица, Пласница, Дебар, Центар Жупа,	1
Регион 6: Тетово, Гостивар, Теарце, Јегуновце, Желино, Брвеница, Боговиње, Врапчиште, Маврово, Ростуше	1.2

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде објавен на веб страната на Агенцијата.

Бр. 11-54/1 Агенција за електронски комуникации
28 јуни 2007 година
Скопје
Комисија
Претседател,
Софче Јовановска, с.р.

140.

Врз основа на член 14 точка а) и член 45 став 5, а во врска со член 44 и член 48 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007 и 55/2007), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на 28.06.2007 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НИВО НА ДЕТАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ ШТО ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ ВО РЕФЕРЕНТНИТЕ ПОНУДИ ЗА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЈАВУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за ниво на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтните понуди за интерконекција и начинот на нивното објавување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/2005), во член 13 ставот 3 се менува и гласи:

"(3) АД Македонски телекомуникации-Скопје, како оператор со значителна пазарна моќ определен согласно член 146 став 1 од Законот за електронските комуникации, во периодот од 2 (две) години од влегувањето во сила на овој правилник, цените за интерконекција што ги нуди во референтната понуда за интерконекција треба да ги заснова на LRIC методологијата, а операторите на јавна комуникациска мрежа кои по влегувањето во сила на овој правилник ќе бидат определени за оператори со значителна пазарна моќ на релевантен пазар, цените за интерконекција што ќе ги нудат во своите референтни понуди за интерконекција треба да ги засноваат на LRIC методологијата, во период од 1 (една) година од денот на донесувањето на Одлуката на Агенцијата со која се определени за оператори со значителна пазарна моќ на релевантен пазар."

Член 2

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде објавен на веб страната на Агенцијата.

Бр. 11-58/1 Агенција за електронски комуникации
28 јуни 2007 година
Скопје
Комисија
Претседател,
Софче Јовановска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

141.

Врз основа на член 6 став(2), член 9 став(1), член 12 став (1), член 12 став (3) од Законот за државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/03, 70/06 и 55/07) и член 6 од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на извештај до Комисијата и за оценување на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на ден 22.06.2007 година, донесе

О Д Л У К А

Се одобрува државната помош во форма на шема за доделување на регионална државна помош од страна на Владата на Република Македонија, на фирмата ДПТУ Џонсон Контролс Македонија ДООЕЛ, во вкупен износ од 8.800.100 евра, што претставува 33,1% од вредноста на целата инвестиција, која изнесува 26.550.025 евра.

Бр. 10-291/2
22 јуни 2007 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ:



CD-ROM изданија

- 1) Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година.....600,00 денари
- 2) Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година.....3.400,00 денари

Цените се со пресметан ДДВ.

П О Р А Ч К А БР. 83

Со ова неотповикливо порачуваме:

CD-ROM изданија:

- 1) Поединечни CD-ROM изданија во _____ примероци за _____ година;
- 2) Комплет во _____ примероци (2001 _____; 2002 _____; 2003 _____; 2004 _____, 2005 _____ и DVD за 2006 година _____ примероци).

Доказот за извршена уплата и порачката ги испраќаме по пошта.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Моб. _____

Во _____, _____ 2007 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007083